

Хотел СВЕТИ НИКОЛА 3* – Сандански Велигден 2020

Цените се валидни за период на престој 17.04-20.04.2020

ПАКЕТ 4 НОЌЕВАЊА	2 возрасни	2 возрасни + 1 дете 4-11.99 год.	3 возрасни
Двокреветна соба стандард	205€	248€	/
Двокреветна соба делукс	247€	302€	/
Студио	410€	420€	425€

Деца до 3.99 год. – бесплатно

ПАКЕТ 3 НОЌЕВАЊА	2 возрасни	2 возрасни + 1 дете 4-11.99 год.	3 возрасни
Двокреветна соба стандард	170€	205€	/
Двокреветна соба делукс	202€	246€	/
Студио	323€	334€	339€

Деца до 3.99 год. – бесплатно

ПАКЕТ 2 НОЌЕВАЊА	2 возрасни	2 возрасни + 1 дете 4-11.99 год.	3 возрасни
Двокреветна соба стандард	129€	156€	/
Двокреветна соба делукс	149€	189€	/
Студио	156€	248€	253€

Деца до 3.99 год. – бесплатно

Цените се по СОБА и вклучуваат :

- 2 / 3 / 4 ноќевања со појадок на шведска маса
- Празничен Велигденски ручек на 19.04.2020
- Користење на СПА Центар – внатрешен базен со минерална вода, надворешен базен со термална вода тип џакузи, сауна, римска бања, солена соба, фитнес
- Интернет, паркинг

Доплата за туристичка такса – 1€ по лице на ден

ИНТЕР ХОТЕЛ САНДАНСКИ 4*

ВЕЛИГДЕН 2020

Цени валидни за период на престој од 17.04-20.04.2020

Тип на сместување	3 ноќевања со појадок	3 полупансиони	4 ноќевања со појадок	4 полупансиони
Двокреветна соба – делукс (2+1)	/	393€	417€	493€
Двокреветна соба – супериор (2+1)	/	450€	493€	567€
Студио стандард (2+2)	/	519€	586€	655€
Апартман стандард (2+2)	/	573€	657€	723€
Дополнителни услови				
Деца до 3.99 год.	Бесплатно			
Дете од 4-11.99 год. на доп.легло во соба	/	73€	69€	94€
Дете од 4-11.99 год. на доп.легло во студио/апп	/	30€	12€	36€
Дете од 12-15.99 год. на доп.легло во соба/студио/апп	/	149€	145€	186€
Возрасен на доп.легло во студио/апп	/	149€	145€	186€

Цените се изразени во евра а уплата се врши во денари (1eur=62мкд).